



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11. за огласи 101-11 1-30 1-931.

Среда, 10 септември 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. XIV

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 6. — Телефони: Редакција 28-833, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619 Тех. централа 28-610.

649.

Врз основа на точката I под 1 одредбата а) од Одлуката за утврдување надлежноста на сојузниот државен секретар за работи на финансиите да донесува прописи за нормите на интересот на краткорочните кредити и за нормите на интересот на средствата вложени кај банката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57 и 15/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА И ПОКРИТИЕ НА ЗАПАСИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

1. Интересната норма не може да биде поголема од 1% годишно на кредитите што банките ќе им ги одобрат на трговските претпријатија и дукани, на специјализираните претпријатија за снабдување на селското стопанство, на специјализираните надворешнотрговски претпријатија, на деловните сојузи, на земјоделските задруги, на селскостопанските организации (имоти) и на селскостопанските аптеки, за покривање на запасите на средствата за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство што ќе се наоѓаат кај овие стопански организации од 1 септември на една година до 1 април наредната година, како и на кредитите за покривање на запасите на средствата за зимско штркање овошките што ќе се наоѓаат кај овие стопански организации од 1 април до 1 ноември на една година.

2. Максималната интересна норма од претходната точка ќе се применува и на кредитите за наднормалните запаси на средствата за заштита на растенијата што од 1 септември на една година до 1 април наредната година ќе се наоѓаат кај стопанските организации што се занимаваат со производство на средства за заштита на растенијата, како и на кредитите за покривање на запасите на средствата за зимско штркање овошките што од 1 април до 1 ноември на една година ќе се наоѓаат кај стопанските организации што се занимаваат со производство на средства за зимско штркање овошките.

3. Ако кредитите од точката 1 на оваа наредба не бидат вратени до 1 април одосно 1 ноември, по тој срок на овие кредити се плаќа редовен интерес.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 08-16279/2

30 август 1958 година

Белград

Го заменува
Државниот секретар
за работите на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

650.

Врз основа на членот 36 став 3 од Уредбата за катастарот на земјиштата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53 и 23/56), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ СКАЛИТЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

1. Во Наредбата за одобрување скалите на катастарскиот приход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57, 9/58 и 30/58) по точката 1 се додаваат две нови точки 1а и 1б, кои гласат:

„1а. Се одобруваат скалите на катастарскиот приход утврдени од Сојузната комисија за утврдување на катастарскиот приход, за катастарските околии: цетињска, никшијска и дурмиторска, кои се составен дел од оваа наредба.

1б. Се менуваат скалите на катастарскиот приход објавени како посебен прилог на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57 и се одобруваат новите скали на катастарскиот приход утврдени од Сојузната комисија за утврдување на катастарскиот приход, кои се составен дел од оваа наредба, за следните катастарски околии односно катастарски општини:

1) за сите катастарски култури на катастарската околија Дувно;

2) за катастарската култура на градините во катастарската општина Коњиц на катастарската околија Коњиц и во катастарската општина Требиње на катастарската околија Требиње;

3) за катастарската култура на рибниците за целата катастарска околија Приедор“.

2. Точката 2 се менува и гласи:

„2. Скалите на катастарскиот приход од претходните точки ќе се применуваат за Народна Република Црна Гора од 1 јануари 1958 година, а за останалите народни републики од 1 јануари 1959 година. Од денот на почетокот на применувањето на овие скали на катастарскиот приход престануваат да важат скалите на катастарскиот приход според кои дотогаш е вршено оданочувањето на индивидуалните селскостопански производители и на обврзниците на земјарина.“

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 13—17804/1

30 август 1958 година

Белград

Го заменува
Државниот секретар за работите на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА: ЦРНА ГОРА

СКАЛИ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

КАТАСТАРСКА ОКОЛИЈА	Класа на земјиштето							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Катастарски приход на 1 ха во илјади динари								
Ниви								
Дурмиторска	40,0	35,0	28,0	19,0	13,0	8,7	3,4	2,4
Никшијска	41,0	35,0	28,0	19,5	14,0	8,4	3,8	2,2
Цетињска	38,0	33,0	27,5	20,5	15,0	10,0	5,0	3,0
Градини								
Дурмиторска	—	—	—	—	—	—	—	—
Никшијска	—	—	—	—	—	—	—	—
Цетињска	140,0	95,0	—	—	—	—	—	—
Овоштарници								
Дурмиторска	28,5	23,0	18,0	12,0	—	—	—	—
Никшијска	42,0	33,0	24,5	18,0	14,0	—	—	—
Цетињска	30,0	25,5	18,0	12,5	—	—	—	—
Лозја								
Дурмиторска	—	—	—	—	—	—	—	—
Никшијска	82,0	63,0	40,0	—	—	—	—	—
Цетињска	80,0	55,0	38,0	20,5	—	—	—	—
Ливади								
Дурмиторска	23,0	20,0	16,0	13,0	9,7	6,9	4,8	—
Никшијска	25,0	22,0	17,5	13,0	10,5	7,6	5,9	3,8
Цетињска	20,0	17,5	13,0	10,0	7,3	5,0	3,3	—
Пасишта								
Дурмиторска	8,4	7,0	5,6	4,2	3,1	2,4	1,4	0,7
Никшијска	7,7	6,3	5,0	4,1	3,1	2,3	1,4	0,7
Цетињска	5,3	4,2	3,5	2,8	2,1	1,4	0,7	0,3
Шуми								
Дурмиторска	5,4	4,1	2,8	1,9	1,1	0,8	0,6	0,3
Никшијска	6,0	4,5	3,1	2,1	1,3	0,9	0,7	0,4
Цетињска	2,3	1,8	1,4	1,1	0,8	0,6	0,4	—
Тресишта								
Цетињска	3,0	2,0	1,7	—	—	—	—	—

НАРОДНА РЕПУБЛИКА: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

СКАЛИ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

КУЛТУРА	Класа на земјиштето							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Катастарски приход на 1 ха во илјади динари								
Катастарска околина: Дувно								
Ниви	34,0	26,5	20,5	16,0	12,0	8,5	5,0	2,6
Овоштарници	30,0	21,5	14,0	—	—	—	—	—
Лозја	54,0	35,0	—	—	—	—	—	—
Ливади	21,0	16,5	12,0	8,0	5,9	4,2	3,1	—
Пасишта	4,9	3,5	2,1	1,4	0,8	0,4	—	—
Шуми	7,2	6,0	4,8	3,5	2,0	1,4	0,6	—
Катастарска околина: Коњиц								
Кат. општина: Коњиц								
Градини	101,0	71,0	—	—	—	—	—	—
Катастарска околина: Требиње								
Кат. општина: Требиње								
Градини	118,0	71,0	—	—	—	—	—	—
Катастарска околина: Приедор								
Тресишта, мочуришта, рибници и езера								
	14,5	—	—	—	—	—	—	—

651.

Врз основа на точката VI од Одлуката за минималните заштитни цени и за премиите во 1958 и 1959 година за говедата и свињите со определен квалитет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/58 и 28/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, со согласност од сојузниот Државен секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГО ОСТВАРУВААТ ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТАТА СПОРЕД ТОЧКАТА IV ОД ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ И ЗА ПРЕМИИТЕ ВО 1958 И 1959 ГОДИНА ЗА ГОВЕДАТА И СВИЊИТЕ СО ОПРЕДЕЛЕН КВАЛИТЕТ

1. Стопанските организации што Дирекцијата за исхрана во смисла на точката III од Одлуката за минималните заштитни цени и за премиите во 1958 и 1959 година за говедата и свињите со определен квалитет (во натамошниот текст: одлуката) ќе ги определи за откуп на говеда и свињи по минималните заштитни цени, се должни за набавката, преработката и продажбата на свињите и говедата набавени во смисла на одредбите од одлуката во своето книговодство да водат посебна евиденција според вредноста и количините.

Од оваа евиденција мора да биде видливо кои количини на говеда и свињи од точката I на одлуката се набавени, како и од кого, што е добиено со преработката на овој добиток како и на кого, кога и по кои цени преработките и споредните производи се продадени. Ако говедата и свињите се продатени во жива состојба, евиденцијата мора да ги содржи податоците за продадените количини според определените видови изразени во килограми, како и за тоа на кој, по кои цени и со кои трошоци е извршена продажбата.

Стопанските организации се должни да ја известуваат Дирекцијата за исхрана секои седум дена за набавените количини на свињи и говеда по минималните заштитни цени.

2. Ако во извршувањето на работите по налог од Дирекцијата за исхрана (точка 3 став 2 од одлуката) настапи штета за стопанската организација, стопанските организации ѝ поднесуваат на Дирекцијата за исхрана барање за надоместок на штетата.

Барањето од претходниот став стопанската организација го поднесува врз основа на податоците од евиденцијата од точката 1 на оваа наредба.

Барањето ги содржи следните податоци:

1) количините изразени во килограми според определените видови на свињи и говеда набавени по минималните заштитни цени, со означување од кого, кога и со кои трошоци и извршена набавката;

2) количините на преработките од овие свињи односно говеда изразени во килограми што се произведени според писмениот налог од Дирекцијата за исхрана, со означување на кој му е извршена продажбата, по кои цени и со кои трошоци, како и на кој и по кои цени се продадени споредните производи. Ако свињите и говедата се продатени во жива состојба, се означува количината изразена во килограми според видовите на добитокот, на кој е извршена продажбата, по кои цени и со какви трошоци;

3) износ на претрпената штета.

Стопанските организации се должни податоците под 1 и 2 од оваа точка да ги документираат со откупни блокови, фактури и калкулации.

3. По барање од стопанската организација за надоместок на штетата износот на надоместокот го утврдува Дирекцијата за исхрана врз основа на извештајот од посебната комисија.

Комисијата од претходниот став ја формира Дирекцијата за исхрана. Во комисијата влегуваат: претставник на стопанска организација, претставник на Дирекцијата за исхрана и претставник на околинскиот орган на управата надлежен за работите на стоковниот промет.

Комисијата го составува својот извештај врз основа на поднесеното барање за надоместок на штетата и врз основа на податоците од евиденцијата од точката 1 на оваа наредба, по оценка на општата ситуација на пазарот поради која настанала штетата, како и врз основа на увидот во целокупното работење на претпријатието.

Ако стопанската организација не се сложи со височината на штетата утврдена од страна на Дирекцијата за исхрана, може да подаде тужба до надлежниот стопански суд.

4. Исплатата на надоместокот на штетата, по налог од Дирекцијата за исхрана, ја врши Народната банка и го одобрува износот на надоместокот во корист на стопанската организација а на товар на сметката бр. 339568 — Надоместоци на стопанските организации од работењето според минималните заштитни цени за говедата и свињите.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-15872/1

27 август 1958 година

Белград

Го заменува
Државниот секретар
за работите на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

652.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување на највисоките продажни цени на јагленот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58), а во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН ШТО МОЖАТ СЛОБОДНО ДА ГИ ФОРМИРААТ ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ

1. По исклучок од одредбите од точ. 1 и 2 на Одлуката за определување на највисоките продажни цени на јагленот, можат да ги формираат слободно продажните цени на јагленот рудниците на мрк јаглен: „Угљенокопи Преграда“ — Преграда и „Врдник“ — Врдник.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5443/1

2 септември 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот
промет,
Марјан Брецељ, с. р.

653.

Врз основа на чл. 69 и 70 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКАТА МАРЖА И НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ГРОЗЈЕТО ЗА ВИНО ОД РОДОТ НА 1958 ГОДИНА

1. Земјоделските задруги и деловните сојузи при продажбата на винско грозје можат да засме-

туваат маржа до 20%. Оваа маржа се засметува врз договорената цена по која земјоделските задруги и деловните сојузи купуваат винско грозје од индивидуалните производители според Договорот за највисоките цени на винското грозје, виното и ракијата комова („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/58).

2. Селскостопанските производителски организации не можат да продаваат винско грозје по цените повисоки од цените што ги формираат земјоделските задруги и деловните сојузи во смисла на претходната точка.

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа наредба се подразбираат франко натоварено во вагон или во друго превозно средство.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5543/1

8 септември 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот
промет,

Марјан Брецељ, с. р.

654.

Врз основа на точката 1 од Одлуката за овластување на Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет да донесува правилници за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58 и 11/58), а во согласност со секретаријатот на Сојузниот извршен совет за народно здравје и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ХИГИЕНСКИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ НОРКАЧКИТЕ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Хигиенските и техничките заштитни мерки предвидени со овој правилник се применуваат при норкачките работи заради спречување и отстранување на опасноста по животот и здравјето на лицата запослени на тие работи.

2. Норкачки работи можат да вршат само лица што ги исполнуваат условите предвидени со овој правилник и што имаат потребна стручна спрема.

Стручната спрема за вршење норкачки работи се определува со посебни прописи.

3. Лицата запослени на норкачки работи се должни да се придржуваат за упатствата на производителот во поглед на ракувањето односно употребата со одделни средства за работа, а одговорните лица на стопанската организација се должни да ги запознаат претходно со овие упатства.

4. Ако не се обезбедени хигиенските и техничките заштитни мерки предвидени со овој правилник, норкачот може да одбие да норка.

Норкач смее да го помине под вода само времето определено со овој правилник.

5. Ако со овој правилник одделни заштитни мерки не се поинаку определени, ќе се применуваат одредбите од Општиот правилник за хигиенските и техничките заштитни мерки при работата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/47 и 36/50).

6. Одредбите од овој правилник ќе се применуваат и при норкачките работи што ги вршат домашни стопански организации во странство, ако националното законодавство на државата во која се вршат работите не ја забранува нивната примена.

II. УСЛОВИ НА СПОСОБНОСТА ЗА НОРКАЊЕ

7. Да норка може лице што ги исполнува следните услови:

1) да не е помладо од 18 ниту постаро од 50 години;

2) да е високо најмалу 165 см;

3) да има обем на градниот кош најмалу 90 см, со минимална екстензија од 10 см и со витален капацитет од најмалу 3.500 см³, и да може да го задржи дишењето најмалу 1 минут, како и по задржаното дишење пулсот да му се нормализира најдоцна за 3 минути;

4) да има острина на гледањето најмалу 0,8 на едно око и 0,5 на друго око и да не болува од далтонизам (неразличување на боите);

5) органите за дишење, варење и мошните органи, како и срцето, крвните садови и сетилото на слухот, да му се наполно здрави;

6) нервниот систем да му е урамнотежен;

7) крвниот притисок и седиментацијата да му се во нормалните граници, мочката без патолошки промени, а серолошката реакција на крвта на луес негативна.

Норкачки работи не можат да вршат лица предиспонирани на алкохолизам и наркоманија.

Дебелост, по наод од лекар, може да биде пречка за норкање.

8. Норкање во длабочина од 36 до 60 м смеат да вршат само лица со возраст под 45 години, а норкање над 60 м само лица со возраст под 35 години.

Во случаите од претходниот став норкачот мора да има најмалу една година норкачка пракса.

За норкање во длабочини повеќе од 60 м норкачот мора постепено да се вежба неколку дена порано.

9. На норкач ќе му се дозволи норкање ако изјави дека може да норка и ако од земањето на последното поголемо јадење на храна поминале најмалу два, но не повеќе од шест часа.

На норкач нема да му се дозволи норкање:

1) ако на денот на норкањето изјави дека не се чувствува добро;

2) ако покажува знаци на возбуда или заморување;

3) ако има настинка, кијавица, ангина, синуситис или катарално оболение на органите за дишење;

4) ако за последните 24 часа не излегол понадвор;

5) ако пред норкањето не спал непрекинато барем 6 часа;

6) ако на 4 часа пред норкањето пил алкохол.

Ако норкачот покажува знаци на напиеност, норкањето ќе му се дозволи дури откако ќе поминат 24 часа од отрезнувањето.

III. ОЦЕНА НА СПОСОБНОСТА ЗА ВРШЕЊЕ НОРКАЧКИ РАБОТИ

10. Оцената на способноста на кандидатите за норкачи ја дава комисијата што ја формира Управата за поморство и речен сообраќај. Во состав на оваа комисија влегуваат претставник на Управата за поморство и речен сообраќај, еден лекар стручњак за физиологија и патологија на норкањето и еден норкач со најмалу 5 години норкачка пракса.

11. Оцената на способноста за норкање на норкачите ја дава комисијата на почетокот на секоја година, по правило, пред почетокот на норкачките работи.

12. Норкачот кој според наодот на комисијата ги исполнува условите за норкање, може да ги врши сите норкачки работи.

Норкачот кој според наодот на комисијата е ограничено способен, може да ги врши само оние норкачки работи што ќе ги определи комисијата и може да норка во длабочината што ќе ја дозволи комисијата.

13. Оцената на способноста на норкачите за норкање ја дава комисијата во текот на годината во следните случаи:

1) ако треба да врши напорни работи под вода во длабочина повеќе од 20 м;

2) ако треба да норка во длабочина повеќе од 36 м;

3) ако тоа изречно го бара;

4) по секое потешко оболение или повреда на норкачот, по барање од лекарот што го лекувал.

14. Норкачите што норкаат до 38 м длабочина мораат секои 3 месеци да се прегледаат лекарски.

Норкачите што работат на тешки подводни работи во јака струја (на минирање и сл.) во длабочина повеќе од 20 м и оние што норкаат во длабочина повеќе од 36 м, се наоѓаат под постојан лекарски надзор и задолжително се прегледуваат лекарски секои 8 дена.

15. Оценувањето на способноста во случаите од чл. 11 и 13 на овој правилник го врши комисијата од точката 10 на овој правилник.

IV. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА И ЗА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ НА НОРКАЧИТЕ

16. Управата за поморство и речен сообраќај, во согласност со Сојузниот завод за народно здравје, ќе го пропише начинот за водење евиденција за норкањето, за здравствената состојба и за работната способност на норкачите.

V. ЛИЦА ОДГОВОРНИ ЗА ЗАШТИТА НА НОРКАЧИТЕ

17. Со работите што, во врска со заштитата на норкачите, се вршат на копно или на површина на водата, раководи раководителот на норкачката екипа.

Раководител на норкачка екипа може да биде само норкач.

Раководителот на норкачка екипа ги врши особено следните работи:

1) присуствува и го контролира укрцувањето на потребната опрема и алат на норкачкиот чамец;

2) ја утврдува длабочината на водата на местото каде ќе се норка;

3) го запознава норкачот со претстојната работа под вода, а ако норкаат повеќе норкачи, на секој му дава задача и еден од нив определува за раководител на работите под вода;

4) пред почетокот на норкањето проверува дали на местото на работата се наоѓаат средствата за прва помош, ракува со долапчето за прва помош и се грижи да биде тоа постојано снабдено, ако за тоа не е определено друго лице;

5) пред почетокот на норкањето ја проверува исправноста на норкачката опрема;

6) ја проверува исправноста на пумпата, односно компресорот и цевките за воздух, сигналното јаже и херметичноста на сврзниците;

7) го запознава норкачот со алатот потребен за работа под вода;

8) проверува дали норкачот ги познава сигналните знаци;

9) се грижи за безбедноста на норкачот при спуштањето, задржувањето под вода и излегувањето од вода;

10) го пресметува дозволеното време за задржување на норкачот под вода и времето на декомпресијата, и се грижи за правилното изведување на декомпресијата;

11) ја контролира работата на манометрите, пумпите за воздух односно компресорите и се грижи да се црпи чист воздух;

12) се грижи сите членови на норкачката екипа правилно да ја вршат својата должност и да се придржуваат за прописите за норкањето;

13) се грижи лицето на кое му е доверено водењето на дневникот за норкање да го внесе точното време што норкачот го поминал на дното и на одделни почивки во текот на излегувањето од вода.

18. Норкачот има асистент, кој мора да биде норкач.

Ако едновременно норкаат двајца или повеќе норкачи, секој норкач има свој асистент.

19. Ако природата на работата го бара тоа (при подводни работи на длабочина повеќе од 30 м, при минирање и сл.), на асистентот треба да му се придодаде едно или повеќе лица што вршат помошни

работи. Овие лица работат според наредбата и упатствата на асистентот и под негов надзор.

20. Асистентот ги врши особено следните работи:

1) раководи со облекувањето на норкачот;

2) го поставува јаже со натег и проверува дали е натегот на дното односно дали е затегнато јаже;

3) го поставува сигналното јаже на норкачот, а неговиот слободен крај го врзува за пловниот објект од кој се врши норкањето;

4) го придржува сигналното јаже односно телефонскиот кабел и цевката за воздух, ракува со нив и внимава да не се запетлаат тие;

5) му помага на норкачот при спуштањето во вода;

6) му дава на норкачот знак дека се е во ред и дека може да норне;

7) се грижи норкачот да добива соодветна количина воздух според длабочината на норкањето;

8) одржува со норкачот постојана врска со сигналниот коноп односно со телефонот;

9) внимава на сигналите на норкачот, и за сè од што ќе заклучи дека норкачот има тешкотии го известува раководителот на норкачката екипа;

10) ја контролира исправноста и работата на телефонот, пумпата за воздух односно компресорот и манометрите, ако за тоа не е определено друго лице;

11) се грижи норкачот да излегува од вода точно според нормите од таблиците;

12) го свлечува норкачот.

21. За исправноста и правилното функционирање на компресорите одговорен е мотористот.

За исправноста и правилното функционирање на телефоните одговорен е електричарот.

Ако работата на манометрите при излегувањето од вода на норкачот ја контролира помошникот на асистентот, тој е должен да го известува асистентот секои два минути за длабочината на која се наоѓа норкачот.

VI. НОРКАЧКИ ЧАМЕЦ

22. Чамецот односно другиот пловен објект од кој се врши норкањето (во натамошниот текст: норкачки чамец) мора да биде достатчно голем да може во него да се смести сета потребна норкачка опрема, да може во него да се врши облекување на норкачот и да има достатчно место за работата на помошниот персонал.

До страната или зрачало на норкачкиот чамец мораат да бидат прицврстени скали за спуштање на норкачот во вода. Скалите мораат да бидат широки најмалу 40 см, а отстојанието меѓу басамките мора да изнесува најмалу 25 см.

Скалите мораат да бидат норнати во вода најмалу 150 см.

23. Норкачкиот чамец мора да биде снабден особено:

1) најмалу со една комплетна норкачка опрема, односно со онолку норкачки опреми колку што норкаат норкачи;

2) со пумпа и со цевки за воздух односно со компресор, што ѝ одговараат на длабочината на водата;

3) со резервни заптивки;

4) со коноп со натег;

5) со длабиномер;

6) со потребен алат;

7) со сидро со јаже за сидрење на чамецот;

8) со котролен часовник;

9) со долапче за прва помош, кое мора да биде забележано со црвен крст.

24. Ако се вршат поголеми или поопасни работи (влегување во простории на потонат брод, кревање тешки објекти и сл.), норкачкиот чамец мора да биде снабден со една комплетна норкачка опрема повеќе, за случај уште еден норкач да мора да се спушти во водата.

25. На норкачкиот чамец мора да се наоѓа и резервна пумпа за воздух или spremник со компримиран воздух.

VII. ПУМПА ЗА ВОЗДУХ

26. На длабините до 40 м воздух на норкач може да му се дава со пумпата за воздух или со компресорот, а повеќе од 40 м мора да му се дава со компресор.

Пред почетокот на норкањето мора да се провери исправноста на пумпата.

Количината на воздухот што му се дава на норкачот мора да ѝ одговара на длабочината на норкањето.

27. Пумпата за воздух мора да биде прицврстена за норкачкиот чамец.

Деловите од пумпата дозволено е да се подмачкуваат само со коскено масло без миризба.

28. Воздухот што поради компресијата ќе се затопли треба да се лади со влевање вода во ладилниците на пумпата.

Пред употребата на компресорот воздухот од spremникот може да се испушти дури откако ќе изминат два часа од завршеното норкање.

29. Spreмниците за воздух мораат секоја година еднаш да се измијат, а во текот на работата — ако се загади воздухот во spremниците.

VIII. ОПРЕМАЊЕ НА НОРКАЧОТ

30. Норкачот се облекува со помош на асистентот.

31. Капата треба да се постави врз главата така што да не падне и да не го попречи доводот на воздухот во шлемот или да не падне над очите од норкачот.

32. За работата на сидриште и на остри предмети, како и за работата на подводно режење или заварување, норкачот мора да навлече ракавици.

Норкачките чевли мораат да бидат тешки најмалу 10 кг, а кај норкањето во длабочина повеќе од 36 м — 12 до 15 кг.

Шлемот и натезите се ставаат на норкачот кога ќе застане на скалите за симнување во вода.

Додека норкачот не стапи на скалите, асистентот го придржува со сигналот јаже односно со телефонскиот кабел и цевките за воздух.

33. Цевката за воздух пред навитувањето на коленестиот приклучок на шлемот, мора добро да се продува.

Кога норкачот му јавува на асистентот:

1 цимнување = според фазите на работата, значи: известување што му претходи на секое давање знакови (се е в ред) стој! (запри го кревањето или спуштањето на предметот што се крева или спушта)

стасав на дното

присобери го (притегни го) сигналот јаже и воздушната цевка

стасав на скалата за почивка
се враќам назад

2 цимнувања = потребно ми е повеќе воздух

3 цимнувања = опасност, треба итно да ме извлечете

4 цимнувања = одам надесно (се движам надесно)

5 цимнувања = одам налево (се свртувам налево)

6 цимнувања = идам горе

7 цимнувања = кревај го предметот што е врзан

6 и веднаш по тоа 7 цимнувања

= влечи ме горе (овој сигнал му го дава норкачот на асистентот кога нема можност самиот да се крева на површина)

8 цимнувања = спуштај! (кога е во прашање предмет што се крева или спушта во вода)

Пред да се спои цевката за воздух со колленестиот приклучок на шлемот, треба да се испита дали доводниот вентил функционира правилно.

34. Најпотребниот алат норкачот го носи во норкачката торба, а другиот алат му се спушта со посебно јаже кога ќе стаса на дното.

IX. СПУШТАЊЕ НА НОРКАЧОТ ВО ВОДА

35. Кога асистентот ќе се увери дека е сè приготвено за норкање, ќе нареди да отпочне пумпањето на воздух, ќе го затвори предното окно на шлемот и ќе му даде на норкачот знак за спуштање.

Норкачот слегува во вода полека, а не смее да скокне во вода. Кога водата ќе му стаса до височината на лицето, тој ги остава скалите.

36. Кога ќе норне, норкачот е должен да го регулира издишниот регулационен вентил, да провери дали сврзниците на шлемот и на облеката не пропуштаат вода и според шумот на воздухот во шлемот да утврди дали пумпата за воздух работи исправно, а потоа му дава на асистентот знак за спуштање.

Ако при проверувањето од претходниот став норкачот утврди некоја неисправност, ќе му даде на асистентот знак за излегување од вода.

37. Норкачот треба да се спушта во водата со близината која субјективно не му сторува тешкотии, внимавајќи особено на правилното изедначување на притисокот на ушното тапанче, како и дали постојано има достаточна количина воздух во шлемот и облеката.

38. Спуштањето на норкачот во вода е дозволено кај состојбата на морето до 4 степени на Бофоровата скала (со свеж ветер од 7.5 до 9.8 м во секунда и умерени бранови што на врвот се кршат со бела пена).

X. ОДРЖУВАЊЕ ВРСКА СО НОРКАЧОТ

39. Врска со норкачот, додека е под вода, одржува асистентот со сигналот јаже или со телефонот.

Ако сигналот јаже ќе се прскине или ќе заглави, за давање сигнал може по исклучок да се употреби цевката за воздух.

40. Сигналот што го дал норкачот, ќе го повтори лицето што го примило, за да знае норкачот дека неговиот сигнал е примен.

41. Сигналните знаци се:

Кога асистентот му јавува на норкачот:

1 цимнување = според фазите на работата, значи: известување што му претходи на секое давање знакови (се е в ред) стој! (го запреме кревањето или спуштањето)

врати се! (враќај се кон затезното јаже)

запри се на затезното јаже или на скалата за почивка

3 цимнувања = опасност, норкачот треба итно да излезе од вода

4 цимнувања = оди надесно (сврти се надесно)

5 цимнувања = оди налево (сврти се налево)

6 цимнувања = дојди горе (излези од вода)

7 цимнувања = го креваме (ќе го креваме) врзаниот предмет

8 цимнувања = го спуштаме (ќе го спуштаме) врзаниот предмет

Покрај сигналните знакови од претходниот став, норкачот и асистентот можат, според природата на работата, да употребат и други договорени сигнални знаци.

При покомпликувани работи под вода (влегување во потонат брод, во пештери и сл.) и кога постои можност сигналот јаже да се заглави, како и при работи на длабочина повеќе од 30 м, мора да се користи телефон.

XI. РАБОТА НА ДНОТО

42. Кога ќе стаса на дното, норкачот мора за тоа да го извести асистентот и да провери дали сигналот јаже, односно телефонскиот кабел и цевката за воздух да не се заглави, како и дали натеот на јажего за спуштање е на дното.

43. За време на работата на дното норкачот мора да внимава да не ја загуби врската со јажего за спуштање. Оваа врска норкачот ја одржува преку јажего-водач.

Јажего во нате и јажего-водач мораат да бидат од сиво штавено влакно, што не се лизга под вода.

44. Норкачот треба постојано да внимава да добива достаточна количина воздух.

Ако норкачот за време на работата осети затежано или забрзано дишење, топлина или замаглина, мора да ја запре работата, да бара повеќе воздух и да причека да се проветри добро шлемот.

45. Ако за време на работата на дното се забележи сигналот јаже односно телефонскиот кабел, норкачот мора да ја прекине работата и да ги одметка. Ако норкачот не може да го стори тоа сам, му се испраќа на помош друг норкач.

Ако не успее да го одметка, норкачот јажего односно телефонскиот кабел ќе го пресече и ќе даде знак за извлекување.

46. Ако за време на работата на дното се пригнечи цевката за воздух, па норкачот ни со помош од другиот норкач не може да ја откачи, цевката треба да се пресече. Раководителот на норкачката екипа ќе нареди веднаш норкачот да се извлече на површина и да се стави во рекомпресиона комора. Ако нема рекомпресиона комора, ќе се заштрафи нова цевка за воздух и норкачот повторно ќе се спушти на првобитната длабочина, а потоа ќе се крева постепено според нормите од таблиците.

47. Ако за време на работата на дното на норкачот му се искине облеката, тој веднаш се крева на површина, и, ако е потребно, се става во рекомпресиона комора. Ако нема рекомпресиона комора, што побргу треба да му се пресвлече норкачката облека и да се спушти повторно на првобитната длабочина.

48. Норкачот што одеднаш се исфрлил на површина од длабочина поголема од 13 м мора повторно да се спушти на поранешната длабочина и да се крева постепено според нормите од таблиците. Повторна компресија на првобитниот притисок и соодветна декомпресија можат да се вршат и во рекомпресиона комора.

XII. ВРАЌАЊЕ НА ПОВРШИНА

49. Кревањето на норкачот на површина се врши според правилата за излегување од вода, а според нормите од Таблиците на декомпресијата што се напечатени во Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/58 и составен се дел од овој правилник.

Раководителот на норкачката екипа може да дозволи отстапувања од правилата за излегување од вода само по исклучок и на своја одговорност.

50. Ако норкачот мора да излезе од вода пред да ја заврши работата, откако изминало дозволеното време за запирање на дното, асистентот за тоа ќе го извести две минути пред истекот на определеното време.

51. Пред почетокот на излегувањето од вода норкачот мора да провери да не се забележат сигналот јаже односно телефонскиот кабел и цевката за воздух.

Асистентот е должен да внимава излегувањето од вода да се врши точно според нормите од таблиците и лицето определено за водење на дневникот да го забележи времето на почетокот на кревањето, длабочината и времето на почивките. Тој го вовлекува сигналот јаже односно телефонскиот кабел и цевката за воздух, и го регулира намалувањето на количината на воздухот.

52. Кога норкачот ќе се крене на површина, асистентот е должен да го придржува со сигналот јаже, односно со телефонскиот кабел, да го привлечува кон скалите и да му помогне да се качи врз нив додека предниот нате со долгиот раб не ја достаса височината на горната скала, на која се опира норкачот, потоа го отвора предното окно на шлемот и го прекинува натамошното доведување на воздух, ги симнува натезите и шлемот; а кога норкачот ќе се крене на норкачкиот чамец, му поможува да се свлече.

XIII. ОПШТИ МЕРИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

53. При норкање во длабочина повеќе од 12 м, на самото место треба да биде лекарски помошник.

При норкање во длабочина повеќе од 30 м задолжително мора да присуствува лекар, а на самото место мора да се наоѓа рекомпресиона комора со потребни средства за лекување на норкачката болест.

Присутниот лекар односно лекарскиот помошник е должен пред почетокот на норкањето да провери да ли се обезбедени и исправни средствата за укажување помош и за лекување, а за време на норкањето да ја контролира примената на сите профилактични мерки.

Лицето од претходниот став мора да остане на местото на норкањето уште 30 минути по излегувањето на норкачот на површина.

54. Местото на норкањето се обележува дење со знаменце со ознака „Т-Е“, а ноќе со светло. Бојата и видот на светлото, кои мораат да се разликуваат од лучките и од другите светлосни сигнали на вода, ги определува Управата за поморство и речен сообраќај и тоа го објавува во Огласот за поморците.

55. Сите пловни објекти се должни да пловат односно да сидрат, најмалу на 200 м од местото обележено со сигналот од претходната точка.

56. Ако норкачот се спушта во вода од брегот, тоа место на 50 м наоколу мора да се загради со коноп, а на проодните места да се постави табла со натпис: „Забрането минување“.

Местото на работата под вода во случајот од претходниот став се обележува со ознаките од точката 54 на овој правилник.

57. За длабинско норкање повеќе од 36 м, за пребарување на дното, како и за сите потешки, покомпликувани и поопасни подводни работи, треба да се користи првенствено телевизија.

XIV. ОВОЛЕНИЈА И НЕСРЕКНИ СЛУЧАИ ВО ТЕКОТ НА НОРКАЊЕТО, МЕРКИ ЗА ПРЕТПАЗЛИВОСТ И ПРВА ПОМОШ

58. Ако норкачот за време на спуштањето осети во увото непријатно чувство или болка, ќе го прекине спуштањето и ќе се опита со голтање, зеење или со напрегнување на предните вратни мускули да го изедначи притисокот во средното уво. Ако непријатноста или болката не ја отстрани на тој начин, ќе се качи на помала длабочина, а ако и потем тоа не му биде полесно, ќе даде знак за излегување од вода.

Ако за време на спуштањето настане затежано дишење, норкачот ќе го прекине спуштањето и ќе побара повеќе воздух. Спуштањето ќе го продолжи норкачот дури кога ќе осети дека дише без тешкотии.

59. Ако норкачот за време на работата на дното осети затежано дишење или знаци на труење (задушување) со јаглен диоксид (топлина, забрзано дишење, главобол, да му е тешко), ќе побара повеќе воздух и ќе го регулира правилното проветрување.

вање на опремата. Ако норкачот не осети подобрување, ќе даде знак за излегување од вода.

На норкачот што е запрен на првата скала за почивка, може да му се спушти во помош друг норкач.

На длабочина помала од 10 м на норкачот, место воздух, може да му се дава кислород.

Ако кај норкачот што норка на длабочина помала од 18 м дојде до потешко труење (задушвање) со јаглен диоксид (вртоглавие, сонливост, опиеност и др.), тој ќе се извлече на површина и ќе му се укаже помош.

60. При појавата на знакови на штетно дејство на кислород (намигнување, фибрилари цимнувања на мигнувачката мускулатура, намалување на остријата на гледањето, бучење во ушите, чукање на срцето), норкачот ќе даде знак за излегување од вода. На овој знак норкачот треба да се покачи на првата етапа за излегување од вода.

Ако асистентот забележи дека норкачот покажува знаци на пијанство што настанува поради дејството на високиот парцијален притисок на азот (пијанство на голема длабочина), ќе го покачи на првата етапа за излегување од вода.

Ако асистентот забележи дека норкачот работи погрешно, одговара неразбирливо или не одговара на сигналите односно преку телефонот (знаци на труење — задушвање со јаглен диоксид или со азот), веднаш мора да го извлече на првата етапа за излегување од вода и да го извести раководителот на норкачката екипа кој ќе ги преземе сите мерки за укажување помош.

61. Ако во текот на норкањето дојде до делумичен или наполин прекин на доводот на воздух или до кинење на цевките за воздух, норкачот треба веднаш да се извлече на површина.

Кога норкачот ќе се поправи и освести, а покрај тоа постои опасност од норкачка болест, ќе се изврши рекомпресија.

XV. РЕКОМПРЕСИЈА

62. Ако норкачот од кои и да се причини не излегува од вода постепено според нормите од таблиците, со цел на попречување на азотната емболија (норкачка болест) треба да се подвргне на превентивна рекомпресија.

Во случај на азотна емболија ќе се примени куративна рекомпресија.

Рекомпресија може да се изврши во рекомпресиона комора, со природни средства или со спуштање на норкачот повторно во длабочина.

Превентивна рекомпресија треба да се врши што поитно и до притисокот на кој норкачот бил изложен за време на норкањето. Овој притисок се одржува најдолго 10 минути. Ако за тоа време не се појават знаци на оболение, може да се отпочне со декомпресија според нормите од таблиците, засметувајќи го времето на рекомпресијата во времето што го поминал норкачот на дното. Ако рекомпресија се врши во рекомпресиона комора, од качувањето на норкачот до ставањето во комората не смеат да поминат повеќе од 3 минути.

Ако од кои и да се причини не може да се постигне притисокот на кој бил изложен норкачот за време на норкањето, ќе се стави под највисокиот притисок што е можно да се постигне.

Ако во текот на превентивната рекомпресија се јават лесни тешкотии од емболична природа, норкачот мора да се подложи на куративна рекомпресија.

XVI. НОРКАЊЕ ВО ДЛАБОЧИНА ПОВЕКЕ ОД 60 М

63. При норкање на повеќе од 60 м длабочина за давање воздух на норкачот мора да се употреби компресор, а врската со норкачот се одржува со телефон.

На местото на норкањето мора да има рекомпресиона комора, за притисок од најмалу 8 атмосфери.

XVII. ВРЕМЕ НА ЗАДРЖУВАЊЕТО ПОД ВОДА

64. Времето што норкачот смее да остане под вода изнесува најмногу:

во длабочина од	0 — 13 метра	6 часа
13 — 18	"	5 "
18 — 22	"	4 "
22 — 26	"	3 "
26 — 29	"	2,30 "
29 — 33	"	2 "
33 — 36	"	1,45 "
36 — 40	"	1,30 "
40 — 43	"	1,15 "
43 — 50	"	1 "
50 — 54	"	0,45 "
54 — 58	"	0,40 "
58 — 62	"	0,30 "
62 — 68	"	0,25 "
68 — 78	"	0,20 "
78 — 80	"	0,15 "

Ако норкањето се врши на температура од 0° до + 5°Ц, задржувањето под вода се скратува за 25%, а под 0°Ц — за 50%.

Во оправдани случаи (тешки работи под вода, предиспонираност на норкачка болест и сл.), раководителот на норкачката екипа може да го скрати времето за задржување под вода.

При норкање во реки кога брзината на водата изнесува од 1,5 до 2,5 м/сек, норкачот смее да остане под вода најмногу 4 часа во длабочина до 13 м, а повеќе од 13 м — 3 часа. При брзина на водата, повеќе од 2,5 м/сек, времето на престојот под вода се скратува за 25%.

65. Норкачот смее да се спушта во длабочина од 26 до 36 м двапати на ден. Времето поминато под вода при двете спуштавања не смее да го премине времето дозволено за задржување под вода на таа длабочина. Норкач смее да се спушта во длабочина повеќе од 36 м само еднаш на ден, а во длабочина повеќе од 60 м секој втор ден.

По извршеното норкање до длабочина од 36 м норкачот има право на почивка, што им одговара на вкупното траење на норкањето и на декомпресијата.

За норкање во длабочини поголеми од 36 м на норкачот му припаѓа почивка од 2 часа, а во случај на исклучително продолжено норкање, за времето поминато под вода преку нормата му припаѓа двојно време за почивка. По почивката норкачот може да се запосли на полесни норкачки и бродарски работи.

XVIII. НАДБЛЈУДУВАЧКА КОМОРА

66. Подводно надблјудување со надблјудувачка комора можат да вршат само норкачите што знаат да ракуваат со комората.

67. Дозволата за надблјудување со надблјудувачка комора ја издава лицето што е должно да се грижи за комората.

Ако лицето од претходниот став дозволи надблјудување со надблјудувачка комора, должно е претходно да ја провери нејзината исправност.

XIX. АВТОНОМНА НОРКАЧКА ОПРЕМА

68. Одредбите за заштитните мерки и за укажувањето на прва помош при норкањето со нормална норкачка опрема важат и за норкањето со автономна норкачка опрема, ако со овој правилник не е определено поинаку.

69. Автономната норкачка опрема со компримирен кислород може да се употреби до 20 м длабочина, со компримирен воздух до — 40 м, а по исклучок до — 50 м длабочина.

70. За норкање со автономна норкачка опрема и за движење под вода без надзор, норкачот мора да биде извежан.

Оцената за извежаноста на норкачот ја дава инструкторот.

71. Пред норкањето со автономна норкачка опрема раководителот на норкачката екипа и нор-

качот се должни да ги проверат: непропустливоста на опремата; приклучоците на редукторот, аспираторот и манометрите; интензитетот на циркулацијата на смесот на кислородот — воздух во комората; јачината на усисувањето и потисокот на аспираторот; количината на кислородот односно на воздухот во шишињата; кутијата со вливач и исправноста на вливачот, како и дали кутијата е приклучена добро на доводната цевка; исправноста на заптивките на сврзниците.

Кога ќе се спушти во вода, норкачот пред да норне е должен да провери дали му работи правилно аспираторот.

Норкачот излегува од вода според нормите од таблиците, што му одговараат на типот на автономната норкачка апаратура.

XX. ЛЕСНА АВТОНОМНА ОПРЕМА

72. Лесна автономна норкачка опрема може да се употребува со кислород до 20 м длабочина, а со компримиран воздух до 40 м длабочина.

73. Пред норкањето раководителот на норкачката екипа и норкачот мораат да ја проверат исправноста на опремата.

Задржувањето на дното треба да се ограничи според нормите од таблиците за соодветниот вид на апаратурата.

Во случај на појава на знаци на ануксемија или на труење (задушување) со јаглендиоксид односно со кислород, норкачот мора да ја прекине работата и да излезе од вода.

Ако норкачот осети боцкање и болка во горните патишта за дишење и почне да кашла поради впаднување на туѓо тело (парче на откинат дел од апаратурата или зрнце од вливачот), треба веднаш да излезе од вода.

Во случај на повреда на белите дробови со гас под натиск или на трауматска емболија, потребна е лекарска помош.

XXI. НОРКАЊЕ ПОД РАЗНИ УСЛОВИ

а) Норкање покрај страната од брод

74. Додека норкачот норка до страната од брод забранета е работата на бродската машина, свртувањето на кормилото и продување на котловите и на кингстоните, односно исфрлување и пуштање на водата низ кингстоните во близина на норкачот, како и фрлањето на предмети и нечистотија во водата.

75. Местото на норкањето во случајот од претходната точка се обележува според одредбите од точката 54 на овој правилник. Знаците се истакнуваат на јарболот од бродот покрај чија страна се норка, и тоа од онаа страна од која се спушта норкачот во вода.

Во случајот од претходниот став пловните објекти можат да пловат на отстојание од најмалу 1 кабел од местото на работата.

Сигналниот знак се симнува кога ќе настане прекин во работата, односно кога работата ќе се заврши и норкачот ќе излезе од вода.

76. Ако норкач треба да прегледа труп на брод, спуштањето се врши со скелиња или скали од коноп. Еден крај од скелињата односно од скалите се примврстува за палубата, а друг се провлекува под кобилицата на бродот и се врзува со памучни отпадоци за втората страна од бродот. Скелињата односно скалите се одвојуваат од бродот со два крста од штици, а на средината, заради неутралирање на исфрлувањето, им се врзува натег.

77. Ако со норкачот што работи на скелиња или скали до трупот на бродот врската се одржува со сигналот јаже, асистентот мора да внимава при давањето на сигнали да не го кутне норкачот во длабочина.

Асистентот мора да го држи сигналот јаже напнато и внимателно да ја следи работата на манометрите, за да може да го запре норкачот ако почне да паѓа во длабочина.

78. Ако норкачот работи под вода близу бродскиот пропелер, вентили или подводни торпедни

цевки, раководителот на норкачката екипа ќе го известат за тоа надлежниот старешина на бродот.

За време на работите од претходниот став, норкачкиот чамец мора да се наоѓа точно над норкачот.

79. На норкачот што норка до страната од бродот забрането му е минување под кобилицата на бродот на другата страна од бродот.

Во случај на свртување на бродот поради ветер, веднаш треба да се прекине работата и да се извлече норкачот.

б) Норкање во јака струја

80. Норкачот што не норкал повеќе од еден месец, пред норкањето во јака струја (преку 1 м/сек) мора претходно да се вежба.

Во јака струја норкачот смее да норка само од одделен норкачки чамец. Чамецот мора да има сидро 20% потешко од сидрот за таа категорија на чамецот и рачно витло за крвања на сидрот, а не смее да биде врзан за усидрени бродови, кревалки, плутачи и сл.

Кога се работи подалеку од брегот, норкачкиот чамец мора да се усидри кон струјата, со крмата одалечена 8 до 10 м од местото на работата. Сидрот мора да има испуст за 5 до 7 длабочини и мора да биде проверено дали држи.

81. За време на работата под вода покрај норкачкиот чамец мора да се наоѓа и чамец на весла.

82. За работа под вода во јака струја норкачот мора да биде натезан со натег и со чевли сразмерно со јачината на струјата.

Цевките за воздух мораат да бидат зајачени со спирала.

Јажето со натег мора да биде оптоварено сразмерно со јачината на струјата и добро натегнато. За ова јаже мора да биде врзано јаже-водеч, што му служи на норкачот за придржување при движењето под вода.

83. На местата каде струјата во врска со плимата и осеката е ројака од 1 м/сек, работите под вода можат да се вршат кога плимата или осеката односно струите во врска со нив, не претставуваат опасност за животот и здравјето на норкачот.

При нагло надоаѓање на реката, ако постои опасност од предметите што ги носи водата, работата под вода мора да се запре до минувањето на опасноста.

в) Норкање зиме и под мраз

84. Норкање зиме смее да се врши при дневна температура до -15°C .

При употребата на рачната пумпа на работното место мора да се наоѓа приготвена врела вода за налевање во ладилниците на пумпата.

Сврзниците на цевките треба да се заштитат од замрзнување со завиткување со отпадоци од памук или со спуштање во вода.

85. Кога надворешната температура е под 10°C , норкачот се облекува во затоплена просторија, а ако нема таква просторија, неговите алишта мораат да се затоплат.

На норкачите што чекаат на работа, како и на помошните персонал, зиме мора да им се обезбеди греење.

86. Пумпата за воздух не смее да биде сместена во затоплен простор.

За послужување на пумпата за воздух и за асистенција треба да се обезбедат две смени, како и едно лице што ќе ја следи работата на манометрите.

87. Ако норкачот за време на норкањето зиме или под мраз осети остер шум на воздух во шлемот, ќе даде знак за излегување од вода.

Норкањето мора да се прекине ако покажалката на манометрот одеднаш се крене.

88. Забрането е да се вршат норкачки работи за време на движењето на мразот. Ако движењето на мразот настапи во текот на норкачките работи, норкачот мора веднаш да се извлече на површина.

г) Работа на потонат пловен објект

89. Ако норкачот влегува во внатрешните простории на бродот, мора претходно да се запознае со скицата на потонатниот брод или со распоредот на просториите на бродот од ист тип.

90. Ако норкачот влегува во внатрешните простории на потонат брод, по него ќе се спушти друг норкач, кој е должен да внимава цевката за воздух, сигналното јаке односно телефонскиот кабел да не се забележат.

При норкањето во реки, норкачот мора да му пристапува на потонатниот објект од низводната страна.

91. Норкачот што под вода влегува во бродски магацини, должен е во нив претходно да го спушти јагето со натег, а пред влегувањето во магацинот да го извести тоа асистентот.

92. Ако од магацин на потонат брод се крева товар, норкачот мора да излезе на палубата од бродот.

При заврзување и кревање на товар норкачот особено е должен да внимава товарот да биде прописно заврзан, а цевките за воздух и сигналното јаке да не се закачат.

Кога товарот ќе го мине гротлото на магацинот, норкачот е должен да се повлече настрана.

Кревањето на товарот треба веднаш да се прекине штом норкачот ќе го побара тоа или се забележи дека товарот го зафатил.

93. При работата на спасување потоната подморница, норкачот треба да ги размине влезните отвори и отворите на торпедните цевки.

д) Подводно режење и заварување

94. Пред почетокот на подводното режење и заварување треба да се прегледа норкачката опрема и да се провери исправноста на уредите за режење односно варење.

Шлемот не смее да има гребенки, а $\frac{3}{4}$ на предното око мораат да бидат прекриени со стакло за заштита на очите.

Норкачот не смее да ги менува електродите додека не биде известен дека е исклучена струјата.

95. Додека норкачот работи на подводно режење и заварување, врската со нив се одржува и со телефон и со сигналното јаке.

На телефонот на површината мора да се наоѓа норкач квалификуван заварувач.

Прекинувачот на струјата на електричниот лак мора да се наоѓа покрај телефонистот. Вклучувањето и исклучувањето на струјата се врши на знак од норкачот. Заради јаснотија на сигналите, при вклучувањето и исклучувањето на струјата ќе се употребат специјални знаци: „вклучи—исклучи“.

ѓ) Уривање под вода

96. Чувањето и транспортирањето на експлозивните средства за уривање под вода и ракувањето со нив се врши според прописите што важат за експлозивните материји.

97. Со уривањето раководи лицето оспособено за минерски работи под вода, кое е одговорно за извршувањето на овие работи.

98. Пред почетокот на уривањето норкачот мора да се запознае со експлозивните средства, со приборот што ќе го употреби при уривањето, како и со мерките за сигурност при уривањето.

99. Уривањето под вода се врши од посебен, особено опремен чамец. Освен лицето одговорно за уривање, неговиот помошник, потребната посада, како и експлозивот и другиот прибор потребен за уривање под вода, забрането е во овој чамец да се укрпуваат други лица и други материјали.

100. Експлозивот за уривање под вода и капислите се чуваат во посебни, со отпадоци од памук обложени и заклучани сандаци. Клучевите на сандациите ги држи кај себе лицето одговорно за уривање.

Експлозивот мора да се наоѓа на едниот, а капислите на другиот крај од чамецот.

101. На чамецот од точката 99 забрането е чинење огин или пушење.

Овој чамец мора да биде оддалечен најмалу 4 м од норкачкиот чамец, а може да му се доближи само кога на норкачот му се предава експлозив.

102. При подводно уривање на потонат објект за кој се знае или се претпоставува да има експлозив, норкачот мора претходно да биде известен во кој дел на објектот се наоѓа експлозивот.

103. При спуштањето во вода со мина, норкачот мора да внимава да не се оштети или удри електричната каписла или да не го извлече спроводникот.

Забрането е да му се додаваат на норкач мини со сигналното или со друго јаке.

104. Кога ќе ја прицврсти мината за предметот под вода што се урива, норкачот ќе излезе од вода. При излегувањето од вода норкачот мора да внимава мината да не ја закачи односно да не ја извлече на површина.

Норкачкиот чамец мора веднаш, штом ќе влезе норкачот во него, да се одалечи на отстојание што ѝ одговара најмалу на тројната длабочина на местото на кое е поставена мината. Ова отстојание ќе се зголеми сразмерно со јачината на експлозивот, големината на мината и длабочината на која е поставена мината, а мора да се зголеми и ако го бара тоа лицето што раководи со уривањето.

Подготовките за запалување можат да се вршат дури кога норкачкиот чамец ќе се одалечи на отстојанието од претходниот став.

105. Ако при уривањето под вода мината не експлодира, норкачот може да се спушти повторно во вода најрано на 15 минути по извршеното запалување и ако сите спроводници се исклучени од изворот на струјата.

106. При кревањето на мината што не експлодирала се применуваат соодветните мерки за претпазливост како при ставањето на мината.

Забрането е да се крева мината со спроводник.

107. За вршење на работите за уривање под вода норкачот може да се спушта:

во длабочина	во текот на работниот ден
до 6 м	8 пати
повеќе од 6 до 11 м	6 "
" " 11 " 17 м	4 "
" " 17 " 20 м	3 "
" " 20 " 25 м	2 "
" " 25 м	1 "

108. Ако уривањето под вода се врши близу други подводни работи, сите норкачки чамци мораат да бидат известени за уривањето најдоцна 15 минути пред експлозијата. Известувањето се врши од чамецот на кој се наоѓа експлозивот, со истакнување на црвено знаме.

Запалување на мината може да се изврши дури кога од сите норкачки чамци ќе се одговори дека норкачите изгледе од вода, и кога тие ќе се одалечат на отстојанието определено во точката 104 став 2 од овој правилник.

Норкачите што од местото на уривањето се одалечени најмалу една милја, не мораат да се креваат на површината ако полнењето на мината не изнесува повеќе од 3 кг.

109. Во случај на временски непогоди, чамецот со експлозив мора да се врже на оддалеченост од најмалу 60 м од норкачкиот чамец.

е) Барање и кревање на торпеда и мини

110. При подводни работи за барање и кревање на торпеда и мини, норкачот мора да биде известен дали е во прашање воено или вежбовно торпедо односно мина.

Норкачот не смее да удира по воено торпедо, да го цимнува, да ги додирува роговите на монтажните мини, и мора да внимава да не ги закачи со сигналното јаке односно со цевките за воздух.

111. Со работите на извлекување торпеда раководи стручњак-торпедист.

112. Пронајдената мина за која нема податоци не се крева, туку се разурнува според упатствата од стручниот минер.

113. При работите со магнетски мини, норкачот мора да има специјална амагнетична опрема.

114. Кревањето на торпеда и мини, како и нивното уривање, е дозволено е дури тогаш кога норкачот ќе се крене во норкачкиот чамец и кога чамецот ќе се одалечи на отстојанието што на посадата ѝ дава полна безбедност.

XXII. НАБАВУВАЊЕ И КОНТРОЛИРАЊЕ НА НОРКАЧКАТА ОПРЕМА

115. Новите норкачки апарати и опремата не смеат да се користат без претходно одобрение, а апаратите и опремата што се во употреба мораат периодично да се прегледаат.

Управата за поморство и речен сообраќај ќе го определи органот што ќе дава одобренија и ќе ги врши прегледите од претходниот став, како и начинот и сроковите за вршење на тие прегледи.

XXIII. ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА НОРКАЧКАТА ОПРЕМА

116. Норкачката опрема, пумпата за воздух, компресорите и другиот норкачки прибор се чуваат и одржуваат под надзор од стручно лице.

117. Норкачот е должен волнените алишта што му се дадени на употреба да ги одржува во чиста и исправна состојба.

XXIV. ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА НОРКАЧКАТА ОПРЕМА

118. Норкачката опрема — шлемот, микрофоните, респираторниот апарат, цевките за воздух, воздушните магацини и волнените алишта — мораат повремено да се дезинфикуваат.

Цевките за воздух се дезинфикуваат веднаш по приемот од склад, најмалку еднаш годишно, а во секој случај пред почетокот на сезоната на норкачките работи. Ако цевките се во постојана употреба, мораат да се дезинфикуваат најмалку еднаш месечно.

Другите делови на норкачката опрема се дезинфикуваат по појавата на заразна болест, а ако се во постојана употреба, најмалку еднаш месечно.

119. Забрането е дезинфикување на шлемот и на респираторскиот апарат со бришење со вата.

Кога во текот на вежбањето повеќе норкачи се служат едноподно со ист респираторен апарат, лисокот на апаратот мора да се дезинфикува по секоја употреба.

Волнените алишта што ги употребува норкачот при норкање мораат повремено да се перат, што зависи од употребата и валкањето, а во случај на заразна болест, мораат да се дезинфикуваат со врсна вода.

120. Дезинфекцијата на норкачката опрема ја вршат членовите на норкачката екипа под надзор на стручно санитарско лице, а ако ова лице не е присутно, под надзор на раководителот на норкачката екипа.

Податоците за извршената дезинфекција се внесуваат во дневникот на работата.

XXV. УТВРДУВАЊЕ НА НЕСРЕКНИТЕ СЛУЧАИ

121. Несреќните случаи при норкачката работа ги испитува комисијата што ја формира надлежниот инспекторат за трудот.

Покрај инспекторатот за трудот, во состав на комисијата од претходниот став влегуваат технички и медицински стручњак за норкање и стручњак од областа на поморството и речниот сообраќај.

XXVI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

122. Надзор на спроведувањето на овој правилник вршат инспекторатите на трудот.

123. За повредите на одредбите од овој правилник казните се изрекуваат според одредбите од Одлуката за овластување на Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет да донесува правилници за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата.

124. Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 09-1290/4

20 јули 1958 година

Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р.

655.

Врз основа на точката 2 став 2 од Одлуката за определување на занаетчиските дуќани и занаетчиските стопански организации што се сметаат како помали занаетчиски дуќани односно организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОМАЛИТЕ ЗАНАЕТЧИСКИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Како помали занаетчиски стопански организации во смисла на членот 24 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57) се сметаат следните занаетчиски стопански организации што се занимаваат со вршење на услуги на граѓаните, без оглед на износот на остварениот вкупен приход во изминатата година: инсталатерските за централно греење и за уреди за аклиматизација; инсталатерските за водовод, гасни постројки и канализација; електроинсталатерските; електромеханичарските и фризерските за мажи и жени.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година, како ден на почетокот за применување на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации.

Бр. 2013

8 септември 1958 година

Белград

Го заменува
Секретарот за индустрија
Државен потсекретар,
Ивица Гретиќ, с. р.

656.

Врз основа на членот 4 став 1 под б) од Уредбата за контрола и промет на вештачки ѓубриња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/47) и членот 10 оддел 1 под б) точка 6 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИНСТИТУТИТЕ И ЗАВОДИТЕ ШТО ЌЕ ВРШАТ АНАЛИЗА НА УВЕЗЕНИТЕ ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА

1. Во Наредбата за определување институти и заводите што ќе вршат анализа на увезените вештачки ѓубриња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/55) точката 1 под в се менува и гласи:

„в) Заводот за агроекологија на Народна Република Хрватска во Загреб, — за ѓубрињата што се увезуваат преку царинарниците на територијата на Народна Република Хрватска, освен царинарниците во Дубровник, Сплит и Шибеник и нивните оддели, а Институтот за јадрански култури во Сплит, — за ѓубрињата што се увезуваат преку царинарниците во Дубровник, Сплит и Шибеник и нивните оддели.“

2. На крајот од точката 1 се додава нов став, кој гласи:

„Ако увозот на вештачки ѓубриња преку некоја царинарница е толку голем да не може надлежната установа од претходниот став благовремено да ја изврши анализата на увезените вештачки ѓубриња,

увозникот, со претходна согласност од надлежната установа, може да ѝ се обрне на која и да е установа од претходниот став.“

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 708/2
29 јули 1958 година
Белград

Секретар
за селско стопанство и шумарство,
Славко Комар, с. р.

657.

Врз основа на членот 24 став 5 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56) и точката I од Наредбата за давање инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавки на опрема за градежништвото („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/58), а по прибавена согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Југословенската инвестициона банка донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКИ НА ОПРЕМА ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во Одлуката за условите за давање инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавки на опрема за градежништвото („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/58) во точката VI под 2 на крајот место точка се става записка и се додава текстот: „а ако оваа опрема треба да се употреби за работите на изградбата на автопатот Љубљана—Загреб — со 5% од претсметковната вредност на набавката.“

2. Во точката XII се додава нов став 2, кој гласи: „Ако заем се бара за набавка на опрема која треба да се употреби за работите на изградбата на автопатот Љубљана—Загреб а вкупната вредност на оваа опрема не го преминува износот од 50 милиони динари, заемобарателот може место инвестициониот елаборат од претходната точка да ја поднесе документацијата определена во точката I од наредбата наведена во претходниот став.“

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 525
11 јули 1958 година
Белград

Југословенска инвестициона банка

Претседател на Управниот одбор,
Генерален директор
Аугустин Паниќ, с. р. **Никола Минчев, с. р.**

658.

Врз основа на членот 75а од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 12/58 и 16/58), а во врска со точката 1 од Наредбата за договарањето за цените по кои земјоделските задруги ќе купуваат селскостопански производи од индивидуалните производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските задруги на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора постигнаа

ДОГОВОР

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ВИНСКОТО ГРОЗЈЕ, ВИНОТО И РАКИЈАТА КОМОВА

1. Претставниците на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските

задруги на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора на состанокот одржан на 6 септември 1958 година во Главниот задружен сојуз на ФНРЈ во Белград се договорија највисоките цени по кои можат да се купуваат винско грозје, вино и ракија комова од индивидуален производител да бидат, и тоа:

За винско грозје и вино

Вид на винско грозје	Цена динари За винско грозје за вино
1) Конзумни вина, во која група спаѓаат вината на масовно производство, без назив на сортата, без јасен сортен карактер и без ознака на производниот реон, потоа мешаните вина од разни сорти без сортен карактер, буке, арома и кои не ги исполнуваат условите за квалитетни вина, а влегуваат во промет под назив на бели, црвени, ружичести и црни конзумни или трпезни вина — — — — —	до 1,60 до 3,90
2) Конзумни сортни вина, во која група спаѓаат вината што имаат сортен карактер, буке, арома, на сортата соодветна боја и соодветен индекс на узреаноста, со ознака на типичното производно подрачје, и тоа: смедеревка, прокупац, скадарка, креацер, кевединка, обична малвасија, богдануша, кујундуша, велики плавац, ребула, румени плавац, племенка, жаметна црнина, франковка и присни цвичек — — — — —	до 1,80 до 4,20
3) Квалитетни сортни вина, во која група спаѓаат вината што имаат јасен сортен карактер, јасен буке и арома, соодветен хармоничен состав на главните компоненти и карактер на производното подрачје, и тоа: талијански ризлинг, гаме, багрина, мали плавац, вугава, пошип, мараштина, португизац, каберне, боргоња, мославец, семијон, бел и син пино, ранина, сиванац, мускатни сиванац, мускат хамбург, теран, мерло, ризванец зелен, блатина, грк и блага малвасија — — — — —	до 2,50 до 6,00
4) Висококвалитетни вина, во која група спаѓаат вината од специјалните производни подрачја, кои вина имаат посебен квалитет во сортноста, букето, аромата, хармонијата и на сортата соодветен индекс на узреаноста, и тоа: румени мускат, мускат-отонел, дамасцен, руландец, линел, рајски ризлинг, миризлив траминац, дингач, совинјон, црвен траминац и жилавка — — — — —	до 3,00 до 8,00

За ракија

Ракија комова до 2,80
Цените се подразбираат: за винското грозје по 1% шеќер (по широметар), за вина по 1 малиган, а за ракијата комова по 1 степен алкохол.

2. Овој договор задолжителен е за сите стопански организации од членот 72 ст. 1 и 2 и членот 75д став 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани и Упатството за задолжителноста на договорените цени по кои земјоделските задруги купуваат селскостопански производи од индивидуални производители и за другите стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/58).

3. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1612

8 септември 1958 година

Белград

За Главен задружен сојуз на ФНРЈ
Член на Претседателството,
Димитрије Бајалица, с. р.

659.

Врз основа на членот 75и од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 12/58 и 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата за договарањето за цените по кои стопанските организации ќе ги купуваат селскостопанските производи од задружните и селскостопанско-производителските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Сојузната надворешнотрговска комора и на Сојузната индустриска комора постигнаа

ДОГОВОР

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ВИНАТА ВО 1958 И 1959 ГОДИНА

1. Претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Сојузната надворешнотрговска комора и на Сојузната индустриска комора на состанокот одржан на 6 септември 1958 година во Сојузот на трговските комори на Југославија се договорија највисоките цени по кои стопанските организации што се занимаваат со промет и преработка на вино можат да купуваат вино од земјоделските задруги, од деловните сојузи и од селскостопанско-производителските организации во 1958 и 1959 година да бидат, и тоа за:

По
малиган
динари

- 1) Конзумни вина,
во која група спаѓаат вината без назив на сортата, без јасен сортен карактер и без ознака на производниот реон, потоа мешаните вина од разни сорти без сортен карактер, буке, арома и кои не ги исполнуваат условите за квалитетни вина, а влегуваат во промет под назив на бели, црвени, ружичести и црни конзумни или трпезни вина — — — — до 5
- 2) Конзумни сортни вина,
во која група спаѓаат вината што имаат сортен карактер, буке, арома, на сортата соодветна боја и соодветен индекс на узреаноста, со ознака на типичното производно подрачје, и тоа: смедеревка, прокупац, скадарка, креацер, кеvedинка, малвасија обична, богдануша, кујундуша, велики плавац, ребула, румени плавац, племенка, жаметна црнина, франковка и присни цвичек — — — — до 5,50
- 3) Квалитетни сортни вина,
во која група спаѓаат вината што имаат јасен сортен карактер, јасен буке и аро-

По малиган
динари

ма, соодветен хармоничен состав на главните компоненти и карактер на производното подрачје, и тоа: талијански ризлинг, гаме, багрина, мали плавац, вугава, пошип, мараштина, португизац, каберне, боргоња, мославец, семијон, бел и син пино, ранина, силванац, мускатни силванац, мускат хамбург, теран, мерло, ризванец зелен, блатина, грк и малвасија блага — — — — до 7,50

Оваа цена се подразбира без плаќање на данокот на промет франко натоварено во вагон или во друго превозно средство.

2. Овој договор задолжителен е врз основа на членот 75к за сите стопански организации од членот 75и став 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.

3. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03-3870

8 септември 1958 година

Белград

За Сојузот на трговските
комори на Југославија,
Милан Дунђеровиќ, с. р.

660.

Врз основа на членот 75с од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 12/58 и 16/58), во врска со точката 1 од Наредбата за договарањето за цените по кои земјоделските задруги ќе купуваат селскостопански производи од индивидуалните производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските задруги на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора на состанокот одржан на 29 август 1958 година го постигнаа следниот

ДОГОВОР

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕБЕЛИ И МЕСНАТИ СВИЊИ

1. Во Договорот за највисоките цени за дебел и меснати свињи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 25/58) во точката I под 1 се додава нова одредба в), која гласи:

Цена динари
во контра- во слободен
хирање откуп

„в) Згоени меснати свињи
со тежина повеќе од
130 кг на една свиња до 185 до 180“.

2. Во точката II се додава нов став, кој гласи:

„Овој договор не се однесува на племенитите бели меснати свињи со тежина од 50—80 кг за една свиња, што се наменети исклучиво за производство на серуми.“

3. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1575

1 септември 1958 година

Белград

Главен задружен сојуз на ФНРЈ

Генерален секретар,
Светислав Јешиќ, с. р.

661.

Врз основа на членот 75и од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата за договарањето за цените по кои стопанските организации ќе купуваат селскостопански производи од задружните и селскостопанските производителски организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ постигнаа

ДОГОВОР ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ГРАВОТ И ОРЕВОТ ВО ЛУШПА

1. Претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на состанокот одржан на 27 август 1958 година во Сојузот на трговските комори на Југославија се договорија највисоките цени по кои стопанските организации што се занимаваат со промет на грав и орев да можат да купуваат грав и орев во лушпа од земјоделските задруги, од деловните сојузи и од селскостопанско-производителските организации да билат, и тоа:

а) за гравот	Динари
1) грав од сортата струшка и тетовец — — до 65	
2) грав од сортата градиштанац и трешњевац до 55	
3) грав еднобоен ситен и со средна големина до 45	
4) грав мешан — — — — — до 35	

Оваа цена се подразбира за 1 кг грав франко натоварено во вагон или во друго превозно средство.

б) за орев во лушпа	Динари
1) орев од квалитетот I, што им одговара на условите предвидени според JUS (E. B2.043/55) — — — — — до 95	
2) орев од квалитетот II, што им одговара на условите предвидени според JUS (E. B2.043/55) — — — — — до 70	
3) орев од квалитетот III, што им одговара на условите предвидени според JUS (E. B2.043/55) — — — — — до 60	

Оваа цена се подразбира за 1 кг ореви франко натоварено во вагон или во друго превозно средство.

Како ден на почетокот на откупот на орево се определува 15 октомври 1958-година.

2. Овој договор задолжителен е врз основа на членот 75к за сите стопански организации од членот 75и став 1 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58).

3. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03-3730
27 август 1958 година
Белград

За Сојузот на трговските комори
на Југославија
Секретар,
Ристо Бајалски, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОПРЕДЕН И ОПОЛНОМО- ШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО РЕПУБЛИКАТА ИРАК

I
Се назначува
Нијаз Диздаревиќ, досегашен секретар и претседател на Административниот одбор на Народното собрание на Босна и Херцеговина, за вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Републиката Ирак.

II
Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III
Овој указ влегува во сила веднаш.
У. бр. 20
2 септември 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 28 од 3 јули 1958 година објавува:

Одлука за определување денот со кој седалиштето на Окружниот суд за околицата Младеновац се преместува од Белград во Младеновац;

Правилник за општите, стручните и техничките услови за основување и работа на домови за запослување на возрасни неспособни лица;

Одлука за измена на Одлуката за патните трошоци на членовите на собрание на Републичкиот завод за социјално осигурување — Белград;

Одлука за дополнување на Одлуката бр. 3018 од 19 јануари 1955 година;

Одлука за издвојување дел од вишоците на околиците за социјално осигурување остварени во 1957 година за покривање на вишоците на расходите на пасивните околицки заводи за социјално осигурување;

Одлука за покривање на вишоците на расходите над приходите на околицките заводи за социјално осигурување настанати во 1957 година;

Одлука за планот на расходите на републичкиот фонд за превентивна здравствена заштита;

Одлука за измена на точката 1 од Одлуката за распределба на општата норма на придонесот за социјално осигурување;

Решение за ставање под државна заштита на уметничка слика.

Во бројот 29 од 12 јули 1958 година објавува:
Закон за изградбата и користењето на хидро-мелиорационите системи;

Закон за измени и дополненија на Законот за буџетот на НР Србија (Републичкиот буџет) за 1958 година;

Закон за данокот на промет на тутун;

Одлука за измени и дополненија на Општествениот план на НР Србија за 1958 година;

Одлука за разрешување од судиска должност на судии на окружните судови;

Одлука за изборот на судии на Врховниот суд на НР Србија, на окружните и окружните стопански судови;

Одлука за потврда на Уредбата за организацијата и работата на Извршниот совет на Народното собрание на НР Србија;

Решение за разрешување и именување на членови на републичкиот Совет за народно здравје;

Решение за измени и дополненија на Решението за утврдување бројот на членовите на републичкиот Совет за социјална политика и комунални прашања и за именување членови на тој совет;

Решение за основување Сервис за вршење превозни услуги на републичките органи и установи;

Правилник за организирањето на огледни училишта;

Одлука за употреба во 1958 година на средства од фондот за здравствена изградба;

Исправка на Решението за основување на Центар за ревматизам.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 27 од 3 јули 1958 година објавуваат:

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за изградбата, за минимумот на уредите и за опрема на угостителските претпријатија и дуќани;

Упатство за спроведување на Законот за стручното образование на лекарите од општа пракса;

Упатство за категоризацијата на полагаите во просветни установи за кои се зголемува полагајната плата;

Исправка на „Договорот“ за највисоките цени за вишна мараска, истарски лешник, сув врѓањ и мед.

Во бројот 28 од 10 јули 1958 година објавуваат:

Уредба за измена и дополненија на Уредбата за организацијата и работата на Извршниот совет на Саборот на НР Хрватска;

Решение за измена на Решението за основување Завод за душевно заостанати деца и младина како установа со самостојно финансирање;

Решение за измена на Решението за преземање функцијата на основач во однос на домот на Вишата стручна школа за социјални работници во Загреб како установа со самостојно финансирање;

Решение за основување Ветеринарна станица Штригово;

Решение за основување Ветеринарна станица Дарда.

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 21 од 3 јули 1958 године објавува:

Одлука за минималните личи доходи на работниците во рудниците на јаглен на НР Словенија;

Одлука за определување на директорите и другите функционери на големи стопански организации што можат да користат патнички автомобили под условите од членот 6 на Уредбата за користењето на општествените средства за практички автомо-

били, како и за определување на паушалниот месечен надоместок за нивните возења;

Одлука за спојување на Географскиот музеј на Словенија со Народниот музеј во Љубљана;

Решение за основување Сервис за превозни услуги на државни органи и установи во Љубљана;

Решение за измена на составот на Советот за култура и просвета на НРС;

Решение за именување претседател и членови на Републичката тарифна комисија;

Решение за именување членови на Советот на радиостаницата Радио Љубљана;

Решение за именување претседател и членови на комисија според првиот став од членот 28 на Уредбата за посебните услови за изградба на станбени и управни згради и за општествениот надзор над таа изградба;

Правилник за потврдување на училишни учебници и прирачници;

Наредба за овластување на претседателите на окружните судови, на окружните стопански судови и на околските судови за именување службеници.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 23 од 28 јуни 1958 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за подрачјето на околиите и општините во НР БиХ;

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за органите на управата во НР БиХ;

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за општинскиот локален данок.

Во бројот 24 од 5 јули 1958 година објавува:

Одлука за определување бројот на претставниците на општествената заедница во органите на управувањето на републичките стопански комори;

Одлука за определување претставници на Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ во органите на управувањето на републичките стопански комори;

Одлука за потврда на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за организацијата и работата на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за потврда на Уредбата за спојување на Секретаријатот за индустрија и занаетчиство и Секретаријатот за градежништво на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за потврдата на Уредбата за измени и дополненија на статутите на околиите Јајце и Тузла;

Одлука за потврда на статутите на Филозофскиот, Медицинскиот и Техничкиот факултет на Универзитето во Сараево;

Одлука за разрешување на претседател на окружен стопански суд и на судии на окружните судови;

Одлука за избор на претседател на окружен стопански суд и на судии на окружните судови;

Одлука за траењето на одморот на Народното собрание на НР БиХ во 1958 година;

Одлука за измена на Одлуката за рамките за утврдување на полагајните плати за полагаите на секретари на народните одбори;

Наредба за давање овластување за назначување на службеници и технички персонал во судовите;

Наредба за нормите на придонесот што околинските бирои за посредување на трудот го уплатуваат во дополнителните средства на Републичкото биро за посредување на трудот во 1958 година;

Решение за именувањето на управниот одбор на Републичкиот фонд за станбена изградба;

Решение за именување на управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на рибарството;

Решение за именување на управниот одбор на Републичкиот ловечки фонд;

Решение за именување на управниот одбор на Републичкиот фонд за кадрите во стопанството;

Решение за именување на управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ — Централна за НР БиХ;

Решение за именување на Одборот за заемите од Републичкиот инвестиционен фонд;

Решение за именување на управниот одбор на Републичкиот фонд на водите;

Решение за именување на управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството;

Решение за дополнително на Решението за назначување постојани судски вештаци на подрачјето на НР БиХ;

Исправка на Одлуката за рамките за утврдување на полагајните плати за полагаите на секретари на народните одбори;

Исправка на Уредбата за организацијата и работата на Извршниот совет на НР БиХ.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 17 од 25 јуни 1958 година објавува:

Решение за основавање Центар за фото-документација како установа со самостојно финансирање;

Правилник за организацијата и работата на Средната музичка школа;

Правилник за определување на полагајните плати на службениците на просветни установи што се наоѓаат на полагаите и на категоризацијата на тие полагаи.

Во бројот 18 од 10 јули 1958 година објавува:

Уредба за приватните угостителски дуќани;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за Средното музичко училиште;

Уредба за организацијата и работата на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет на Народното собрание на НР Црна Гора;

Одлука за надоместокот за експроприраното селскостопанско земјиште во 1958 година на територијата на НР Црна Гора;

Одлука за воведување данок на промет што ќе се наплатува од индивидуалните производители на тутун;

Одлука за воведување и употреба на обрасците во јавниот патен и патнички сообраќај на територијата на НР Црна Гора;

Одлука за распоредот на општите норми на придонесот за социјално осигурување на норми за одделни гранки на осигурувањето;

Одлука за определување на оквирните даночни норми за пропишување на општинскиот данок на промет;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување на нормите по кои се наплатува данок на одделни видови и квалитети на шумски сортименти;

Решение за престанок на работата на Домот на учениците на средното музичко училиште во Котор како установа со самостојно финансирање.

СОДРЖИНА:

	Страна
649. Наредба за максималната норма на интересот на краткорочните кредити за набавка и покрите на запасите на средствата за заштита на растенијата — —	897
650. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за одобрување скалите на катастарскиот приход — — — — —	897
651. Наредба за определување на условите под кои стопанските организации го остваруваат правото на надоместок на штетата според точката VI од Одлуката за минималните заштитни цени и за премииите во 1958 и 1959 година за говедата и свињите со определен квалитет — —	899
652. Наредба за определување на рудниците на јаглен што можат слободно да ги формираат продажните цени на јагленот —	899
653. Наредба за определување највисоката маржа и највисоките продажни цени на грозјето за вино од родот на 1958 година	899
654. Правилник за хигиенските и техничките заштитни мерки при норкачките работи	900
655. Наредба за определување на помалите занаетчиски стопански организации —	907
656. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за определување институтите и заводите што ќе вршат анализа на увезените вештачки ѓубриња — — — —	907
657. Одлука за дополненија на Одлуката за условите за давање инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на опрема за градежништвото — — — — —	908
658. Договор за највисоките цени на винското грозје, виното и ракијата комова — —	908
659. Договор за највисоките цени на виното во 1958 и 1959 година — — — — —	909
660. Договор за дополненија на Договорот за највисоките цени за дебел и меснати свињи — — — — —	909
661. Договор за највисоките цени на гравот и орегот во лушпа — — — — —	910